

Државен инспекторат за труд  
Подрачје \_\_\_\_\_



место за заверка на Државниот

инспекторат за труд

**ИЗВЕСТУВАЊЕ**  
**за започнување на градежни работи**

1. Назив на работодавачот на подносителот на известувањето

\_\_\_\_\_

2. Седиште на работодавачот на подносителот на известувањето во согласност со уписот во Централен регистар

Ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_ место \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. Трговски

број \_\_\_\_\_ датум \_\_\_\_\_ место \_\_\_\_\_

4. Даночен број \_\_\_\_\_

5. Жиро сметка, број \_\_\_\_\_

Банка – депонент \_\_\_\_\_

6. Податоци за одговорното лице на работодавачот

Име \_\_\_\_\_ и

Презиме \_\_\_\_\_ ЕМБГ \_\_\_\_\_

адреса (ул./број) \_\_\_\_\_ тел: \_\_\_\_\_, е-

маил \_\_\_\_\_

7. Место (адреса) каде ќе се изведуваат градежните работи

ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_ место \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

8. Датум на започнување на градежните работи

Ден \_\_\_\_\_ месец \_\_\_\_\_ година \_\_\_\_\_

9. План за безбедност и здравје при работа согласно чл.6 од Правилникот за минималните барања за безбедност и здравје при работа на привремени и мобилни градилишта (да се достави во прилог)

10. Координатор за прашања на безбедност и здравје при работа

Име и Презиме \_\_\_\_\_

11. Број на вработени на градилиштето \_\_\_\_\_

12. Опрема за работа која ќе се користи на градилиштето \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Работодавач,

м.п.

\_\_\_\_\_  
(потпис)